



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 47 став 1 точка 6 и член 21 од Законот за Народната банка на Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010, 123/12, 43/14, 153/15, 6/16 и 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 110/21), Советот на Народната банка на Република Северна Македонија донесе

О Д Л У К А **за расположливите депозити**

1. Со оваа одлука се регулираат начинот и условите за пласирање на расположливите депозити во денари (во натамошниот текст: депозитите) кај Народната банка на Република Северна Македонија (во натамошниот текст: Народната банка).

2. Право на пласирање средства во депозити кај Народната банка имаат банките и филијалите на странски банки (во натамошниот текст: банките) и штедилниците, коишто имаат обврска за исполнување задолжителна резерва кај Народната банка.

3. Роковите на достасување на депозитите се еден работен ден (преку ноќ) и седум дена, без можност за предвременно повлекување делумно или во целост.

4. Пласирањето депозити преку ноќ кај Народната банка може да се врши секој работен ден, а депозити на седум дена, еднаш неделно.

Банката или штедилницата ја известуваат Народната банка за износот што ќе го пласираат во депозити за своја сметка, преку СВИФТ или друг начин на писмено известување.

5. Пласирањето средства во депозити кај Народната банка се врши преку доставување налог за пренос на средства на посебна сметка кај Народната банка.

Банката или штедилницата го доставуваат налогот за пренос на средства во депозити преку ноќ од моментот кога Македонскиот интербанкарски платен систем (во натамошниот текст: МИПС) престанува со примање пораки за пренос на средства од носителите на платниот промет за нивните клиенти, до моментот кога МИПС престанува да прима пораки за пренос на средства од носителите во платниот промет, согласно со редовниот термински план на МИПС и тој е неотповиклив.

Банката или штедилницата го доставуваат налогот за пренос на средства во депозити на седум дена од системскиот старт на МИПС, до моментот кога МИПС престанува да прима пораки за пренос на средства од носителите на платниот промет за нивните клиенти, согласно со редовниот термински план на МИПС и тој е неотповиклив.

6. Народната банка ги исплаќа депозитите на денот на достасувањето, на почетокот на работното време на МИПС.

Каматата се пресметува и се плаќа во текот на истиот работен ден.

Каматата се пресметува со примената на следнава формула:

$$K = \frac{D \cdot k \cdot d}{100 \cdot 360}$$

каде што:

K - камата на депозитот;

D - износ на депозитот;

k - каматна стапка, објавена на интернет-страницата на Народната банка;

d - календарски број на денови.

7. Народната банка има право да го ограничи пласирањето средства во депозити, делумно или во целост, заради исполнување на целите и насоките на монетарната политика.

8. На денот на започнувањето со примена на оваа одлука, престанува да важи Одлуката за расположливите депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/12, 18/13, 50/13, 166/13 и 35/15).

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О. бр. 02-15/XXI-7/2022
30 ноември 2022 година
Скопје

Гувернер
и претседавач
на Советот на Народната банка на
Република Северна Македонија
д-р Анита Ангеловска-Бежоска